

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 218

22 октомври 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3434. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на селекција при распоредување, како и при унапредување и начинот на остварување на системот на кариера на работниците во Министерството за внатрешни работи.....	2	3436. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2019-2020 година.....	17
3435. Правилник за потребните знаења кои треба да ги стекне овластениот ветеринар и времетраењето на обуката, начинот и постапката за полагање на испитот за овластен ветеринар и содржината на програмата и начинот на вршење на договорните активности, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот на доктори по ветеринарна медицина кои се квалификувани за овластени ветеринари.....	2	3437. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2019-2020 година.....	17
		3438. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2019-2020 година.....	18
		3439. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка.....	19
		Огласен дел	1-76

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

3434.

Врз основа на член 127 став (2) и член 206 став (1) алинеја 5 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/14, 116/14, 33/15, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/19), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИЈА ПРИ РАСПОРЕДУВАЊЕ, КАКО И ПРИ УНАПРЕДУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ НА КАРИЕРА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на спроведување на селекција при распоредување, како и унапредување и начинот на остварување на системот на кариера на работниците во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/15), во член 9 во ставот 2 по зборовите „(во натамошниот текст: Бирото) се додава точка, а зборовите „и Управата за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: Управата)“ се бришат.

Член 2

Во член 13 во ставот 1 по зборот „Министерството“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите „и Управата“ се бришат.

Член 3

Во член 15 по зборот „Министерството“ запирката се заменува со зборот „односно“, а зборовите „односно Управата“, се бришат.

Член 4

Во член 18 во точката 1. точката и запирката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“.

Точката 2. се брише.

Точката 3. станува точка 2.

Член 5

Во член 23 во ставот 2 по зборот „Бирото“ запирката се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 6

Во членот 24 по зборот „Министерството“ запирката се заменува со зборот „односно“, а зборовите „односно Управата“ се бришат.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-81102/1
15 октомври 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3435.

Врз основа на член 17 став (8) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОТРЕБНИТЕ ЗНАЕЊА КОИ ТРЕБА ДА ГИ СТЕКНЕ ОВЛАСТЕНИОТ ВЕТЕРИНАР И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ОБУКАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ОВЛАСТЕН ВЕТЕРИНАР И СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ДОГОВОРНИТЕ АКТИВНОСТИ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА КОИ СЕ КВАЛИФИКУВАНИ ЗА ОВЛАСТЕНИ ВЕТЕРИНАРИ

Член 1

Предмет на правилникот

Со овој правилник се пропишуваат потребните знаења кои треба да ги стекне овластениот ветеринар и времетраењето на обуката, начинот и постапката за по-

лагање на испитот за овластен ветеринар и содржината на програмата и начинот на вршење на договорните активности, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот на доктори по ветеринарна медицина кои се квалификувани за овластени ветеринари.

Член 2

Време и место на обука и испит

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата), еднаш годишно на својата веб страна го објавува времето и место за спроведување на обука и испит за овластени ветеринари и тоа, од областа на здравствена заштита и благосостојба на животните и ветеринарно јавно здравство.

(2) Секој кандидат за овластен ветеринар треба да достави пријава за следење на соодветната обука, најдоцна 30 дена пред почетокот на спроведување на обуката.

Член 3

Пријава за обука

(1) Пријавата за обуката за овластен ветеринар, која е објавена на веб страната на Агенцијата, пополнета се доставува во писарницата на Агенцијата.

(2) Кандидатот за овластен ветеринар може да се пријави за една или за двете обуки од областите од член 2 став (1) на овој правилник.

(3) Со пријавата за обука кандидатот за овластен ветеринар треба да достави и диплома за завршен факултет за ветеринарна медицина и лиценца за работа, издадена од Ветеринарна комора на Република Северна Македонија.

Член 4

Обука

(1) Секој кандидат за овластен ветеринар треба да помине обука во период од 200 часа.

(2) Обуката се состои од поминати 100 часа за теоретскиот дел и 100 часа за практичен дел.

(3) Теоретскиот дел од обуката се состои од тематска настава на тековните прописи од соодветната област која е предмет на обуката, актуелните искуства стекнати за време на спроведувањето на законодавството и стручни теми од областите од член 2 став (1) на овој правилник.

(4) Практичниот дел од обуката, се спроведува со посета на фарма/објекти, каде кандидатот за овластен ветеринар, го стекнува своето практично знаење под менторство на официјален ветеринар, кој ќе биде определен од страна на Агенцијата.

(5) Обуката се врши според Програма за обука на овластени ветеринари која е дадена во Прилог 1 кој се составен дел на овој правилник.

Член 5

Составни делови на испитот

(1) По завршувањето на обуката на кандидатот за овластен ветеринар се врши проверка на оспособеноста на кандидатот, за самостојно вршење на работите, за кои се обучувал за време на обуката, со полагање на испит.

(2) Општиот дел од испитот од став (1) на овој член, е теоретски дел, кој претставува тест, составен од прашања со избор на еден од повеќе понудени одговори за една или повеќе од областите дадени во Прилог 1 на овој правилник.

(3) Практичниот дел од испитот од став (1) на овој член претставува практична проверка на знаењето на кандидатите, кој се состои од прв и од втор дел на испитот.

(4) Првиот дел од практичниот дел од испитот од став (3) од овој член се состои од тест со студии на случај со избор на еден од повеќе понудени одговори за една или повеќе од областите дадени во Прилог 1 на овој правилник, кој се полага заедно со општиот дел на испитот од став (2) на овој член.

(5) Вториот дел од практичниот дел од испитот од став (3) од овој член, претставува практична проверка на стекнатото знаење и се спроведува на терен.

Член 6

Начин на полагање на испитот

(1) На почетокот на спроведувањето на испитот, се утврдува бројот на присутните кандидати и нивниот идентитет, врз основа на документ за лична идентификација.

(2) Времетраењето за полагање на општиот и првиот дел од практичниот испит изнесува 90 минути.

(3) На секој од кандидатите, му се врачува тест за полагање на испит кој се состои од прашања со повеќе одговори од кои се заокружува само еден одговор. Доколку се дадат повеќе одговори за едно прашање, истото ќе се смета за неточно.

(4) За време на полагањето кандидатите не треба да се договараат, да користат помагала, ниту да ја напуштат просторијата во која се изведува полагањето.

(5) Доколку се констатира едно од дејствијата од ставот (3) на овој член, кандидатот се отстранува од полагањето на испитот. Во тој случај се смета дека кандидатот не го положил испитот.

(6) Вториот дел од практичниот испит се полага во присуство на официјален ветеринар.

Член 7

Оценување

(1) Доколку кандидатот, кој е уредно известен, не се појави на испитот или се откаже во текот на полагање на испитот, се смета дека не го положил истиот.

(2) Ако кандидатот заради болест, или друга објективна причина, е спречен да го полага испитот во закажаниот термин, испитот може да го полага со следната група на кандидати.

(3) За отсуството од ставот (2) на овој член, кандидатот доставува писмен доказ - во случај на болест, медицинска документација, а во други случаи соодветна документација издадена од надлежната институција, од која јасно се потврдува причината за неговата оправдана спреченост за полагање на испитот.

(4) Испитот се смета за положен, доколку кандидатот одговорил точно на минимум 80% од максималниот број на прашања односно минимум 60 % од општиот дел и 20% од пратктичниот дел согласно следната табела, при што за секој процент му се доделува еден бод:

Дел од испит	Максимален %	Минимален % не помалу од (80%)
Општ дел	70	60
Практичен дел вкупно	30	
Прв дел од практичен испит	(10)	20
Втор дел од практичен испит	(20)	
Вкупно	100	80

(5) Успехот на кандидатот се утврдува и описно, со оценката „положил“ или „не положил“.

(6) Кандидатот што посетувал обука, а не го положил испитот може да го полага испитот на закажан термин без обврска повторно да посетува обука.

Член 8

Уверение за положен испит

На кандидатот кој успешно го положил испитот, Агенцијата согласно член 17 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, му издава Уверение за положен испит за овластен ветеринар од областа на здравствена заштита и благосостојба на животните и/или од областа на ветеринарно јавно здравство.

Член 9

Регистер

(1) Агенцијата води Регистар на доктори по ветеринарна медицина кои се квалификувани за овластени ветеринари.

(2) Регистерот од став (1) на овој член, се води во електронска форма.

(3) Формата и содржината на Регистарот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Регистарот од ставот (1) на овој член еднаш годишно се објавува на веб страната на Агенцијата.

Член 10

Договорни активности

(1) Овластените ветеринари, врз основа на овластувањата доверени согласно договорот склучен со Агенцијата, ги вршат следните активности:

- спроведување на мерки за здравствена заштита на животните, превенција, контрола и сузбивање на болести кај животните, надзор, следење на болести кај животните и спроведување на ветеринарни контроли при чување, производство и превоз на животни;

- спроведува проценка на пазарната вредност на закани или убиени животни, производи, нус производи од животинско потекло и храна за животни при спроведување на мерки за сузбивање и искоренување на заразни болести;

- контрола на усогласеноста со прописите од областа на ветеринарното здравство во центрите за репродукција и вештачко осеменување за семе за вештачко осеменување, јајцеклетки и ембриони, како и во одгледувалиштата за животни за расплод, одгледувалиштата за домашни животни, дивеч и риба, пчеларници, фарми за свилена буба, резервати за животни и зоолошки градини, саеми, циркуси и слично;

- земање на мостри за лабораториски испитувања од живи животни, производи, нуспроизводи од животинско потекло и суровини, вклучувајќи земање на мостри од вода и храна за животни;

- спроведување на мерки за вршење на надзор на несакани последици од биолошки и хемиски загадувачи кои се предмет на ветеринарна контрола;

- пријавување на појава на знаци на болести кај животните кои задолжително се пријавуваат;

- контрола на активности од ветеринарно јавно здравство во кланици, млекари, други објекти за преработка и пакување, превоз, складирање, објекти за продажба на големо и мало на храна од животинско потекло, увид на постојана и соодветна примена на добра хигиенска пракса и анализа на ризиците, водење и чување на евиденција, усогласеност со микробиолошките критериуми и прописите за резидуи, загадувачи и забранети супстанции преку лабораториска анализа на мостри;

- контрола на производството, прометот и употребата на храната и водата за животни;

- контрола на нуспроизводите од животинско потекло кои би можеле да ја загадат животната средина;

- контрола на спроведувањето на прописите за заштита и благосостојба на животните;

- спроведува контрола на прометот и употребата на ветеринарно-медицинските препарати и други производи;

- применува научни методи и етички правила при вршење на должностите во рамките на ветеринарната медицина;

- издава сертификати и други документи во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство и

- контрола на спроведувањето на системот за идентификација и регистрација на животните.

(2) Овластенот ветеринар активностите од став (1) на овој член ги врши под назор на официјален ветеринар.

Член 11

Влегување на сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1991/6
26 септември 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

Програма за обука

Дел 1

Области за обука за проверка на стекнатото знаење за овластени ветеринари

Општи области поврзани со инспекциска постапка

- инспекциски надзор,
- општа управна постапка,
- прекршочна постапка

Стручни области

Област I – Здравствена заштита, благосостојба ,регистрација и идентификација на животни

Бр.	Тема
1	Основи методи во епидемиологијата
2	Болести кај животните
3	Процедури и техники за испитување при појава на болести
4	Болести кои задолжително се пријавуваат, водење евиденција и известување
5	Основи на здравствена заштита на животните од економски аспект и употреба на компјутерски системи за спроведување на законодавството од областа на здравствена заштита на животните
6	Дијагностика, епидемиологија и контрола на приоритетни болести
7	Планови за итни мерки
8	Евиденција на фарма
9	Процедури и модули на повеќегодишни програми за контрола и надзор на болести кај животните
10	Идентификација и регистрација на животни
11	Права, обврски и организација на службата
12	Улогата на други субјекти (лаборатории, кланици, индустрија) во здравствената заштита на животните
13	Земање на мостри и лабораториски испитувања
14	Мерки за контрола на болести
15	Надомест за одземени/уништени животни и предмети
16	Контрола на инспекциско место на граничен премин
17	Правила на функционирање и воспоставени стандарди на Светската организација за здравствена заштита на животните (OIE)
18	Законски и подзаконски прописи од областа на здравствена заштита на животните
19	Благосостојба на животни чувани на фарма (говдеа, свињи, живина)
20	Благосостојба на животни за време на транспорт (минимум стандарди, користење на сателитска навигација на средствата за превоз на долги патувања, натоварање и истоварање на животни, времетраење на патувањето)
21	Благосостојба за време на колење и убивање (говдеа, свињи, мали преживари, живина, методи и техники на омамување)
22	Начела на пет слободи (слобода од болка, повреди, болеси, стрес и страв и можност за нормално етолошко однесување)
23	Контрола на инспекциско место на граничен премин
24	Законски и подзаконски прописи од областа на заштита и благосостојба на животните

Област II – Ветеринарно јавно здравство

Бр.	Тема
1	Добра производна и добра хигиенска практика
2	Предусловни програми
3	принципи, концепти и методи за НАССР, употреба на НАССР низ целиот ланец на производство на храна;
4	Верификација и аудит во објекти за производство на храна
5	Оценка на ризик и методи на категоризација на ризик
6	Следливост
7	Општи услови за оператори со храна
	основи на преработка на храната и прехранбената технологија
8	Посебни услови за производство на млеко
9	Посебни услови за производство на месо
10	Посебни услови за производи на аквакултура
11	Посебни услови за производство на други производи
	превенција и контрола на опасности кои произлегуваат од храната поврзани со здравјето на луѓето
12	Квалитет на храна од животинско потекло
	истражувања за појава на болести кај луѓето кои потекнуваат од храна;
	релевантни аспекти за ТСЕ
	Официјални контроли на храна од животинско потекло
13	Нештетно отстранување на нус-производи од животинско потекло
	Посебни барања за микробиолошките критериуми за храната
14	Прашања за животната средина поврзани со производство на храна (вклучувајќи управување со отпад
15	Општи и посебни барања за безбедност на храна за животни во сите фази на производство, преработка и дистрибуција на храна за животни
16	Принципи и механизми на официјални контроли од областа на безбедност на храната и храната за животни
	Методи и техники на земање на мостри од храна и храна за животни (за испитување на резидуи, контаминенети и микробиолошки критериуми)
17	Законски и подзаконски прописи од областа на безбедност на храната, храната за животни и нус-производи од животинско потекло
1	Одобрување за ставање во промет на ВМП
2	Несакани дејствија од употребата на ветеринарно медицинските препарати
3	Биоциди
4	Медицинирана храна за животни
5	Резидуи од ВМП и други несакани супстанции
6	Законски и подзаконски прописи од областа на ветеринарно медицински препарати

Дел 2

Прописи за обука на овластени ветеринари

1. Закон за ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

- Предмет на Законот за општата управна постапка
- Примена на законот
- Употреба на јазиците и писмата
- Поимник

II. ОСНОВНИ НАЧЕЛА

- Начело на законитост
- Начело на пропорционалност
- Начело на економичност и ефикасност на постапката
- Начело на еднаквост, непристрасност и објективност
- Начело на сервисна ориентација на јавните органи
- Начело на утврдување на материјалната вистина
- Начело на сослушување на странките
- Начело на слободна оценка на доказите
- Начело на делегирање на надлежноста за решавање
- Начело на правна заштита
- Конечен управен акт
- Правосилен управен акт
- Начело на активна помош на странката

III. НАДЛЕЖНОСТ

- Стварна надлежност
- Месна надлежност
- Надлежност за водење на постапката

IV. УПРАВНА СОРАБОТКА

- Правна помош

V. СТРАНКА И НЕЈЗИНОТО ЗАСТАПУВАЊЕ

- Полномошник

VI. КОМУНИКАЦИЈА ПОМЕЃУ ЈАВНИТЕ ОРГАНИ И СТРАНКИТЕ

- Општи правила
- Форма и содржина на поднесокот
- Предавање поднесок
- Евидентирање на приемот на поднесоците

VII. РОКОВИ И ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА

- Сметање на роковите
- Почитување на рокот
- Причини за враќање во поранешна состојба
- Рокови за предлогот
- Управен акт за враќање во поранешна состојба и неговите последици

VIII. ТЕК НА ПОСТАПКАТА

- Правен основ за поведување на постапката
- Почеток на постапката
- Порамнувања
- Постапка за изведување на доказите по службена должност
- Доказни средства
- Сведоци
- Увид

IX. ИЗВЕСТУВАЊЕ И ДОСТАВА

- Начин на известување
- Известување преку електронски средства
- Лично доставување
- Доставница
- Доставка со јавна објава
- Доставување по електронски пат

X. УПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА

- Форма на управниот акт
- Структура и задолжителни елементи на писмениот управен акт
- Рокови за издавање управен акт
- Исправање на очигледни технички грешки во управен акт
- Управен договор и негова применливост
- Поништување на управниот договор
- Реални акти

XI. ПРАВНИ ЛЕКОВИ

- Овластени лица и видови на правни лекови
- Содржина и форма на жалбата
- Рок за изјавување жалба и откажување од жалбата
- Предавање на жалбата
- Одложно дејство на жалбата
- Работа на второстепениот орган по жалба
- Работа на првостепениот орган по целосно или делумно уважена жалба
- Рок за постапување по жалбата
- Причини за повторување на постапката
- Барање и рок за повторување на постапката

XII. ВОНДРЕДНИ СЛУЧАИ ЗА УКИНУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА УПРАВНИ АКТИ

- Огласување на управен акт за ништовен
- Правни последици од поништувањето и укинувањето

2. ИНСПЕКЦИСКА ПОСТАПКА**I. ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР**

- Начело на законитост
- Заштита на јавниот интерес
- Начело на еднаквост, непристрасност и објективност
- Начело на материјална вистина
- Начело на сослушување на субјектите на надзорот
- Начело на самостојност
- Начело на јавност
- Начело на пропорционалност
- Начело на превенција
- Начело на субсидијарност
- Употреба на јазиците и писмата

II. ИНСПЕКЦИСКИ СЛУЖБИ

- Организација на инспекциските служби
- Раководење на инспекциските органи
- Права и должности на функционерот кој раководи со инспекторатот
- Инспекциски совет
- Делокруг на работа на Инспекцискиот совет
- Инспекциска евиденција и статистика

III. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ИНСПЕКТОРИТЕ

- Обврски на инспекторот
- Овластувања на инспекторот
- Права и обврски за отстранување на неправилностите

IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СУБЈЕКТОТ НА НАДЗОРОТ

- Обврска на субјектот на надзорот во постапката на инспекцискиот надзор
- Права на субјектот на надзорот во постапката на инспекциски надзор

V. ПОСТАПКА НА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

- Видови на инспекциски надзор
- Вршење на надзор без присуство на субјектите на надзорот
- Записник
- Констатирање на фактите во текот на постапката
- Решение

- Правно средство

- Службена легитимација

VI. ПОСЕБНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА

- Земање примерок
- Постапка за земање на примерок
- Супер анализа
- Трошоци од анализата
- Привремено одземање на предмети заради обезбедување на докази
- Задолжително одземање на предмети
- Задолжително издавање на потврда за привремено одземени предмети и списи
- Привремена забрана за вршење на дејност

VII. ОДНОСИ НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ И НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

- Трошоци на постапката
- Координирани инспекциски надзор од повеќе инспекциски служби

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ**3. Закон за ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА****I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**

- Предмет на законот
- Примена на одредбите од Кривичниот законик, Законот за кривичната постапка и други закони

II. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Начело на законитост во определувањето на прекршоците и во пропишувањето на прекршочните санкции

- Прекршочни санкции

III. ПРЕКРШОК И ПРЕКРШОЧНА ОДГОВОРНОСТ

- Прекршок
- Одговорност на физичко лице
- Одговорност на правно лице
- Обид

IV. ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ ЗА ПОЛНОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ

- Видови на прекршочни санкции за полнолетни сторители на прекршоци
- Глоба
- Рок за плаќање на глобата
- Извршување на глобата

V. ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА И ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ

- Видови на прекршочни санкции за правни лица и трговец поединец
- Одмерување на глоба за правно лице и трговец поединец

VI. ЗАСТАРЕНОСТ

- Застареност на поведување и водење на прекршочната постапка
- Застареност на извршувањето на прекршочните санкции

VII. ЗНАЧЕЊЕ НА ИЗРАЗИТЕ ВО ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ**VIII. ЗАБРЗАНИ ПОСТАПКИ ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И СПОГОДУВАЊЕ**

- Цел на забрзаните постапки
- Видови на забрзани постапки
- Дејствија во постапката за порамнување пред издавање на мандатен платен налог и прекршочен платен налог
- Мандатна постапка со издавање на мандатен платен налог
- Постапка за издавање на прекршочен платен налог
- Постапка на спогодување со физички и правни лица

IX. ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

- Надлежност за прекршок
- Судир на надлежност
- Одлука

X. ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ПРЕД ПРЕКРШОЧЕН ОРГАН

- Поведување на прекршочна постапка
- Итна постапка
- Скратена постапка
- Содржина на одлуката
- Постапка по жалба против одлуките на прекршочните органи

4. Закон за БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

- Предмет
- Цели на законот
- Примена на законот
- Субсидијарна примена на законот
- Поими

II. ОСНОВНИ НАЧЕЛА

- Основни одредби
- Општи начела
- Општи обврски во прометот со храна
- Надлежен орган
- Општи барања за безбедност на храна и храна за животни

III. СИСТЕМ ЗА БРЗО ИЗВЕСТУВАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ И ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ

- Систем за брзо известување
- Итни состојби
- Управување со кризи

IV. ПРАВИЛА ЗА ХИГИЕНА НА ХРАНАТА

- Хигиена на храна
- Обврски на операторите со храна
- Состав на одделни видови храна и одобрување на одделни видови храна пред да се стават во промет
- Посебни хигиенски барања за храна од животинско потекло

V. ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНАТА

- Општи обврски и принципи на официјалните контроли
- Официјални контроли при внесување на храна и храна за животни

- Официјални контроли
- Финансирање на официјалните контроли
- Административна помош и соработка во областа на храна и храна за животни
- Мерки за спроведување

VI. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ОДЕЛНИ АКТИВНОСТИ СО ХРАНА**VII. НАДЗОР****VIII. ПОРАМНУВАЊЕ****IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ****5. Закон за ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

- Предмет на уредување
- Цели на законот
- Субсидијарна примена
- Дефиниции
- Ветеринарна дејност од јавен интерес

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ВО ВРШЕЊЕТО НА ВЕТЕРИНАРНАТА ДЕЈНОСТ

- Организација и одговорност во вршењето на ветеринарната дејност
- Ветеринарна комора на Република Северна Македонија
- Официјален и овластен ветеринар
- Вршење на професијата доктор по ветеринарна медицина и права и должности
- Здравствена заштита на животните
- Репродукција на животните
- Ветеринарно јавно здравство
- Организација и услови за вршење на здравствена заштита на животни и ветеринарно јавно здравство
- Начела на сертификација

III. КОНТРОЛА И СУЗБИВАЊЕ НА БОЛЕСТИТЕ КАЈ ЖИВОТНИТЕ

- Општи одредби
- Контролни и заштитни мерки од болести
- Организација на државните активности во областите на здравствена заштита на животните и ветеринарното јавно здравство

IV. УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

- Преглед на живи животни на местото на потекло
- Преглед на живи животни по пристигнување на местото на дестинација
- Систем за надзор
- Преглед на производи и нуспроизводи од животинско потекло на местото на потекло
- Издавање на одобренија

V. УВОЗ, ТРАНЗИТ, ПОВТОРЕН ИЗВОЗ НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕДМЕТИ

- Општи одредби
- Увоз
- Контрола при увоз
- Транзит
- Повторен извоз
- Услови за увезените животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло

VI. ФИНАНСИРАЊЕ

- Општи одредби
- Средства од Буџетот на Република Северна Македонија
- Приходи

VII. НАДЗОР

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

6. Закон за ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Предмет на законот
- Дефиниции
- Субсидијарна примена
- Надлежен орган

II. СИСТЕМ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИ

III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ФАРМСКИ ЖИВОТНИ

IV. ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА

V. ПРАВО НА ПРИСТАП И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА И ВРШЕЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ

VII. НАДЗОР

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

7. Закон за ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Предмет
- Цели
- Дефиниции
- Општи одредби за постапување со животните
- Упатства за добра пракса за заштита и благосостојба на животните
- Супсидијарна примена
- Надлежен орган
- Увоз
- Комисија за заштита и благосостојба на животни

II. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИ

- Заштита и благосостојба на фармски животни
- Заштита и благосостојба на животните чувани во зоолошки градини
- Заштита на животни кои се чуваат за експериментални цели и едукација
- Заштита и благосостојба на домашни миленици

III. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ

- Општи услови за превоз на животни
- Општи услови за учесниците вклучени во превозот на животни
- Обврски и одговорности на превозниците

IV. ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА КОЛЕЊЕ И УБИВАЊЕ

- Општи услови за заштита и благосостојба на животните за време на колење и убивање
- Општи барања

V. ФИНАСИРАЊЕ

VI. НАДЗОР

VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

8. Закон за БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

- Предмет на уредување
- Примена на законот
- Дефиниции

II. ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ

- Општи принципи за безбедност на храната за животни и исхрана на животни
- Обврски при трговијата со храна за животни
- Општи барања за безбедност на храната за животни

III. НАДЛЕЖЕН ОРГАН**IV. ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ**

- Систем за брзо известување, итни мерки и управување со криза
- Вонредна состојба
- Управување со кризи

V. ХИГИЕНА НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ

- Општи и посебни обврски на операторите со храна за животни
- Општи обврски за регистрација и одобрување на оператори со храна за животни и објекти за храна за животни
- Упаства

VI. СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ

- Суровини за храна за животни
- Крмни смеси
- Храна за животни за посебни нутритивни цели
- Одредени производи кои се користат во исхрана на животните
- Ензими, микроорганизми и нивни подготовки кои се користат во исхраната на животните
- Овластување, употреба, мониторинг, повремени мерења и означување на адитиви за храна за животни
- Медицирана храна за животни
- Заштитни мерки

VII. НЕПОЖЕЛНИ СУПСТАНЦИИ**VIII. ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНА ХРАНА****IX. ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ**

- Општи одреби
- Општи начела на официјалните контроли на безбедност на храна за животните
- Официјални контроли на храната за животни за време на увоз на храна за животни

X. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕБИ**9. Закон за НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

- Предмет
- Цели
- Исклучоци
- Дефиниции
- Надлежен орган
- Општи обврски
- Стратегија за управување со нуспроизводи од животинско потекло
- Планови за управување со нуспроизводи од животинско потекло

- II. КАТЕГОРИЗАЦИЈА, СОБИРАЊЕ, ПРЕВОЗ, УПОТРЕБА, ОТСТРАНУВАЊЕ, ПЕРЕРАБОТКА И ИНТЕРМЕДИЈАРНО СКЛАДИРАЊЕ НА НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
- III. ИНТЕРМЕДИЈАРНИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГОРЕЊЕ И СОГОРУВАЊЕ, ПЕРЕРАБОТУВАЧКИ ОБЈЕКТИ, ОЛЕОХЕМИСКИ ОБЈЕКТИ И ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАС И КОМПОСТ
- IV. СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ И УПОТРЕБА НА ПЕРЕРАБОТЕНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОТЕИНИ И ДРУГИ НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
- V. ИСКЛУЧОЦИ
- VI. ВНАТРЕШНИ КОНТРОЛИ
- VII. НАДЗОР
- VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

10. Закон за ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ

- I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
 - Предмет на уредување
 - Примена
 - Исклучоци
 - Поими
- II. НАДЛЕЖЕН ОРГАН
- III. ПРОМЕТ И УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ
- IV. ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОШКА ВНИМАТЕЛНОСТ
- V. НАДЗОР
- VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Литература за полагање на испит

(1) Литература која се користи при подготовка на испитот за за областите наведени под точките 1, 2 и 3 од оваа програма се следните:

- Закон за општата управна постапка;
- Закон за инспекциски надзор;
- Закон за прекршоците.

(2) Литература која се користи при подготовка на испитот за областите наведени под точките 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од оваа програма се следните закони и подзаконските акти кои произлегуваат од нив:

1. Закон за безбедност на храната;
2. Закон за ветеринарно здравство;
3. Закон за идентификација и регистрација на животните;
4. Закон за заштита и благосостојба на животните;
5. Закон за безбедност на храната за животни;
6. Закон за нуспроизводи од животинско потекло и
7. Закон за ветеринарно - медицински препарати.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

3436.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 17 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2019-2020 ГОДИНА**

1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2019 година
 - за категорија домаќинства во износ од 18,00 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 48,50 ден/м³ и
 - за категорија РЖ Услуги АД Скопје во износ од 12,00 ден/м³.
- за 2020 година
 - за категорија домаќинства во износ од 18,50 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 49,50 ден/м³ и
 - за категорија РЖ Услуги АД Скопје во износ од 13,00 ден/м³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и

- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнес план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2019 година.

УП1 бр. 08-111/17

17 октомври 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.**3437.**

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 17 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА
СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ
ВОДИ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2020 ГОДИНА**

1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2019 година
 - за категорија домаќинства во износ од 10,60 ден/ m^3 и
 - за категорија останати во износ од 16,30 ден/ m^3 .
- за 2020 година
 - за категорија домаќинства во износ од 10,85 ден/ m^3 и
 - за категорија останати во износ од 16,60 ден/ m^3 .

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнес план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2019 година.

УП1 бр. 08-112/17

17 октомври 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

3438.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 17 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2020 ГОДИНА

1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга про-чистување на отпадни води и тоа:

- за 2019 година
 - за категорија домаќинства во износ од 0,86 ден/ m^3 и
 - за категорија останати во износ од 0,86 ден/ m^3 .
- за 2020 година
 - за категорија домаќинства во износ од 0,86 ден/ m^3 и
 - за категорија останати во износ од 0,86 ден/ m^3 .

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнес план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2019 година.

УП1 бр. 08-113/17

17 октомври 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**3439.****ДОГОВОР
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА
СОРАБОТКА**

Склучен во Охрид на ден: 27.09.2019 година,

СТРАНИ НА ДОГОВОРОТ:

1. Општина Охрид застапувана од Градоначалникот д-р Константин Георгиески
2. Општина Вевчани застапувана од Градоначалникот Сашо Јанкоски.

Член 1

Предмет на Договор е меѓуопштинска соработка односно вршење на определени административни работи од страна на општина Охрид за потребите на општина Вевчани и тоа во областа на урбанизмот, заштита на животната средина и природата, градежната инспекција и контрола на сметководствено - финансиските работи на општината и јавните установи кои ги има основана општината.

Член 2

Двете договорни страни се договорија работите и работните задачи од член 1 на овој договор да ги извршува општина Охрид во име и за сметка на општина Вевчани.

Член 3

За извршување на работите и работните задачи за општина Вевчани што се предмет на овој Договор, ќе се користат објекти и опрема од двете договорни страни.

Член 4

Услугите наведени во член 1 на овој Договор, ќе се извршуваат согласно законските прописи, професионално, ефикасно и уредно, но во зависност од можностите и капацитетите на општина Охрид.

Член 5

Сите трошоци кои ќе произлезат од давањето на услугите паѓаат на товар на општина Вевчани.

Член 6

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор за прашањата кои не се предвидени со овој Договор, а може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор.

Член 7

Овој Договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена.

Член 8

За евентуално непочитување на одредбите од овој Договор, договорните страни се согласија да ги решаваат спогодбено со меѓусебно договарање во духот на добрите деловни обичаи.

Во спротивно, за споровите што ќе произлезат од непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен е Основниот суд во Охрид.

Член 9

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни примероци по три за секоја договорна страна.

Член 10

Овој Договор влегува во сила по потпишувањето од двете договорни страни.

Бр. 09-13703/1

27 септември 2019 година

Општина Охрид

Градоначалник,

д-р **Константин Георгиески**, с.р.

Бр. 09-513/2

27 септември 2019 година

Општина Вевчани

Градоначалник,

Сашо Јанкоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019218

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.